

Службен весник

на Република Македонија

Број 54

21 март 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1390. Уредба за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите во рамките на системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА II).....	3	1396. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво/Бразда Општина Чучер Сандево.....	12
1391. Одлука за престанок на користење на недвижна ствар во државна сопственост.....	9	1397. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје..	12
1392. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Градче“.....	9	1398. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје.....	12
1393. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“.....	10	1399. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	13
1394. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глажња“.....	10	1400. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2016 година.....	13
1395. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“.....	11	1401. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Винаца.....	13

	Стр.		Стр.
1402. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Велес.....	14	1420. Одлука за прогласување на недвижното културно добро Куќата на семејството Шкаперда во Скопје за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење	21
1403. Одлука за задолжување на општина Гостивар со долгорочен кредит кај Комерцијална банка АД Скопје	14	1421. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Државен архив на Република Македонија.....	23
1404. Одлука за пренесување во сопственост недвижни ствари на Општина Битола.....	14	1422. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	23
1405. Одлука за продажба на недвижна ствар-објект во Радовиш.....	15	1423. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Управата за хидрометеоролошки работи - Скопје.....	23
1406. Одлука за утврдување градба од посебен интерес со основна класа на намена АЗ –групно домување (студентски дом) и компатибилни намени на основната класа на намена, која е потребно да се предвиди во рамки на дел од КП 514/1, запишана на Имотен лист бр.42705 за КО Карпош и на КП 518/1, запишана на Имотен лист бр. 5014 за КО Карпош, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен.....	15	1424. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје	24
1407. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје.....	15	1425. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.....	24
1408. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица.....	16	1426. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година.....	24
1409. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Казнено – поправната установа Затвор Битола.....	16	1427. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	25
1410. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Општина Дојран....	16	1428. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	34
1411. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила.....	17	1429. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	39
1412. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државното правобранителство на Република Македонија....	18	1430. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	46
1413. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за храна и ветеринарство.....	18	1431. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	54
1414. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Советот на јавните обвинители на Република Македонија....	18	1432. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	61
1415. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институт за акредитација на Република Македонија.....	19	1433. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог	66
1416. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	19	1434. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтни деривати, биогорива и горива за транспорт–трговија со Еуродизел БС...	72
1417. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија...	20	1435. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	72
1418. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка	20	1436. Одлука за поништување на Одлуката за одземање на дозвола за телевизико емитување.....	74
1419. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	21	Огласен дел	1-68

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1390.**

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), а во врска со членовите 10 и 11 од Законот за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и Европската комисија за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) („Службен весник на Република Македонија” бр.99/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ
НА ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ ВО РАМКИТЕ
НА СИСТЕМОТ ЗА ИНДИРЕКТНО УПРАВУВАЊЕ
СО ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ
(ИПА II)**

**Член 1
Предмет**

Со оваа уредба се утврдуваат меѓусебните односи на органите и структурите на системот за индиректно управување со Инструментот за претпристапна помош (ИПА II) (во натамошниот текст: ИПА II).

**Член 2
Дефиниции**

Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следното значење:

1. „Метод на индиректно управување со ИПА II“ е метод на управување во рамките на кој Европската комисија доверува задачи за спроведување на одредени буџетски програми или акции од страна на Република Македонија, задржувајќи ја целокупната крајна одговорност за општото спроведување на буџетот.

2. „Систем за индиректно управување со ИПА II“ е систем воспоставен во Република Македонија за спроведување на програмите од ИПА II со метод на индиректно управување.

3. „Приоритетни области“ се главните области за соработка односно акциите финансирани со ИПА II помошта и тоа: реформи во подготовка за членство во Унијата и сродни институции и градење на капацитетите; социо-економски и регионален развој; вработување, социјална политика, образование, унапредување на родовата еднаквост и развој на човечки ресурси; земјоделство и рурален развој и регионална и територијална соработка.

4. „Рамковна спогодба“ е спогодба меѓу Република Македонија застапувана од страна на Владата на Република Македонија и Европската комисија за постапките за спроведување на финансиската помош од Унијата за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II).

5. „Секторски спогодби“ се спогодби кои уредуваат повеќе детали во врска со програмите за рурален развој во рамките на областа за земјоделство и рурален развој дополнувајќи ја Рамковната спогодба, кои меѓу другите аспекти, ќе утврдат мерки преку кои ќе се спроведе помошта.

6. „Финансиска спогодба“ е годишна или повеќегодишна спогодба склучена помеѓу Европската комисија и Владата на Република Македонија, за спроведување на финансиската помош на Унијата преку акција која спаѓа во рамките на опсегот на Регулативата за спроведување на ИПА II.

7. „Прирачник за внатрешни постапки за работа“ е збир на правила и процедури со кои се дефинираат постапките и начинот на работа на органите и структурите на системот за индиректно управување со ИПА II, со цел исполнување на функциите и задачите утврдени во Рамковната спогодба, Секторската спогодба и Финансиските спогодби.

8. „Контрактор“ е правно или физичко лице кое со договорниот орган склучува договор за давање на услуги, за набавка, за извршување на работи или договор за грант.

9. „Оперативни структури“ се сите оперативни структури воспоставени по одделна програма во рамките на приоритетните области од ИПА II кои се управуваат преку системот за индиректно управување со ИПА II.

10. „Оперативна структура за ИПА II“ е оперативната структура воспоставена по одделна програма во рамките на приоритетните области од ИПА II кои се управуваат преку системот за индиректно управување со ИПА II, освен оперативната структура за Програмите за рурален развој од приоритетната област од политиката за земјоделство и рурален развој од ИПА II.

11. „Оперативна структура за ИПАРД II“ е оперативната структура воспоставена за Програмата за рурален развој од приоритетната област од политиката за земјоделство и рурален развој од ИПА II која се управува преку системот за индиректно управување со ИПА II.

12. „АФКОС“ е Служба за координација на борба против измама воспоставена во рамки на Управата за финансиска полиција како орган во состав на Министерството за финансии.

**Член 3
Органи и структури на системот за индиректно
управување со ИПА II**

(1) За целите на управување, контрола, супервизија, следење, евалуација, известување и внатрешна ревизија на ИПА II помошта се воспоставени следните органи на системот за индиректно управување со програмите од ИПА II:

- Националниот ИПА координатор (во понатамошниот текст НИПАК);
- Националниот координатор за авторизација (во понатамошниот текст НАО);
- Оперативни структури.

(2) НАО воспоставува управувачка структура составена од Националниот фонд и Одделение за поддршка на Националниот координатор за авторизација (НАО).

(3) Ревизијата на ИПА II помошта ја врши Ревизорското тело за ИПА, согласно Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА).

(4) Системот за управување и контрола со ИПА II помошта е составен од НИПАК, НАО, управувачката структура и оперативните структури.

(5) Системот за внатрешна контрола со ИПА II помошта е составен од управувачката структура и оперативните структури.

**Член 4
Национален ИПА координатор (НИПАК)**

(1) НИПАК е орган во системот за индиректно управување со ИПА II, назначен од страна на Владата на Република Македонија.

(2) НИПАК ги извршува функциите и одговорностите согласно Рамковната спогодба.

(3) НИПАК во рамките на извршувањето на своите функции, ги користи капацитетите на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија.

(4) Секторот за координација на ЕУ фондови и друга странска помош при Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија ја извршува функцијата на Секретаријат на НИПАК.

(5) Секретаријатот на НИПАК подготвува Прирачник за внатрешни постапки за работа на НИПАК во однос на извршувањето на неговите функции за стратешко планирање, координација на програмирањето, следење на спроведувањето, евалуација и известување за помошта од ИПА II.

(6) Прирачникот за внатрешни постапки за работа на НИПАК од став (5) на овој член, се донесува по претходно одобрување од НИПАК и претходна согласност од НАО.

(7) НИПАК меѓусебните односи со НАО и раководителите на оперативните структури ги уредува со потпишување на меѓусебни договори за имплементација на ИПА II помошта во системот за индиректно управување со ИПА II.

(8) НИПАК е одговорен да го информира НАО за сите промени во воспоставениот систем за внатрешна контрола во рамките на Секретаријатот на НИПАК.

(9) НИПАК доставува Годишна изјава за управување и Збиен извештај за функционирањето на системот на управување и контрола во врска со неговите надлежности и обврски до НАО, најдоцна до 15 јануари секоја година. Збирниот извештај вклучува преглед на извештаите од внатрешната ревизија, ревизорското тело и други релевантни тела за контрола, анализа на природата и обемот на грешки и идентификувани слабости во системите, преземени или планирани корективни активности, како и следење на дадени наоди и препораки.

(10) НИПАК е одговорен за координација на мерките за обезбедување на поголема искористеност на расположливите средства од ИПА помошта, а со тоа и постигнување на целите утврдени со Програмите во рамките на ИПА II.

(11) Во конкретен случај на отсуство или спреченост од работа на НИПАК, одредена конкретна работна задача која не е во исклучителна надлежност на НИПАК, може да биде извршувана од државен службеник, по претходно конкретно овластување од НИПАК, притоа НИПАК ја задржува крајната одговорност.

Член 5

Национален координатор за авторизација (НАО)

(1) НАО е орган во системот за индиректно управување во ИПА II, назначен од страна на Владата на Република Македонија.

(2) НАО ги извршува функциите и одговорностите согласно Рамковната спогодба и Секторските спогодби кои произлегуваат од член 9 од Рамковната спогодба.

(3) НАО во рамките на извршувањето на своите функции, ги користи капацитетите на Секторот за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош - ИПА во рамките на Министерството за финансии.

(4) НАО доставува Годишна изјава за управување по одделна програма од ИПА II во однос на целосната одговорност за финансиското управување и законитоста и регуларноста на трансакциите, како и за одговорноста на функционирањето на системот на управување и внатрешна контрола до Европската комисија најдоцна до 15 февруари секоја година.

(5) НАО во рок од триесет дена по влегувањето во сила на соодветната Финансиска спогодба доставува до Европската комисија и НИПАК план за набавка/финансиски проекти за програмата односно акцијата која се спроведува со Финансиската спогодба.

(6) НАО е одговорен веднаш да ја информира Европската комисија за секоја значајна промена во однос на системот за управување и контрола со ИПА II, за испитување и одобрување пред нејзиното спроведување.

(7) НАО меѓусебните односи со НИПАК и раководителите на оперативните структури ги уредува со потпишување на меѓусебни договори за имплементација на ИПА II помошта во рамките на системот за индиректно управување со ИПА II.

(8) Во конкретен случај на отсуство или спреченост од работа на НАО, одредена конкретна работна задача која не е во исклучителна надлежност на НАО, може да биде извршувана од државен службеник, по претходно конкретно овластување од страна на министерот за финансии, притоа НАО ја задржува крајната одговорност.

Член 6

Исполнување на барањата за ефективен систем за внатрешна контрола

(1) Органите и структурите во рамки на системот за индиректно управување со ИПА II, од член 3 од оваа уредба, треба да ги исполнуваат барањата за ефективен систем за внатрешна контрола во следните области:

- а) контролна средина;
- б) управување со ризици;
- в) контролни активности;
- г) информација и комуникација и
- д) активности за следење.

(2) НАО, по доделување на правото за имплементирање на буџетот од страна на Европската комисија е одговорен за континуирано следење на исполнувањето на барањата наведени во став (1) на овој член, од страна на управувачката структура и оперативните структури. НАО во извршување на оваа одговорност е поддржан од страна на Одделението за поддршка на Националниот координатор за авторизација (НАО).

(3) НАО врши супервизија врз работата на управувачката структура и оперативните структури. Доколку НАО утврди слабости во системот на внатрешна контрола, за тоа ги известува раководителот на управувачката структура и раководителите на оперативните структури и дава препораки за преземање на соодветни корективни мерки за надминување на слабостите во системот на внатрешна контрола.

(4) Во случај раководителот на управувачката структура и раководителите на оперативните структури да не ги спроведат препорачаните мерки, НАО за тоа го известува раководителот на субјектот каде што се воспоставени овие структури. Доколку и покрај тоа препорачаните мерки останат неспроведени, НАО за тоа ја информира Владата на Република Македонија и дава препораки за надминување на слабостите.

(5) Во случај на непочитување односно неисполнување на барањата од став (1) на овој член, НАО треба да ја информира Европската комисија и да достави копија до НИПАК без одлагање и е одговорен да преземе соодветни заштитни мерки во однос на извршените плаќања и склучените договори.

(6) Во случаите од ставовите (2) и (3) од овој член, НАО може да спроведе и проверки односно верификациски посети во рамките на оперативните структури, како и на лице место на спроведување на активностите од договорот.

(7) Во случаите кога е суспендиран или прекинат делот од соодветната Финансиска спогодба од страна на Европската комисија поради непочитување односно

неисполнување на барањата за ефективен систем за внатрешна контрола, НАО, во координација со организациите и структурите на системот за индиректно управување со ИПА II, донесува Акциски план со корективни мерки за надминување на слабостите во системот на внатрешна контрола согласно насоките од Европската комисија и го следи нивното исполнување од страна на управувачката и оперативните структури.

(8) Управувачката и оперативните структури треба да ги спроведат мерките предвидени во Акцискиот план за надминување на слабостите во системот на внатрешна контрола согласно утврдените рокови и за истото го известуваат НАО.

Член 7 Управувачка структура

(1) Секторот за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош - ИПА во рамките на Министерството за финансии ја извршува функцијата на управувачка структура.

(2) Управувачката структура ги извршува функциите и одговорностите согласно Рамковната спогодба и Секторските спогодби кои произлегуваат од член 9 од Рамковната спогодба и за истите одговара пред НАО.

(3) Управувачката структура е составена од Национален фонд и Одделението за поддршка на Националниот координатор за авторизација (НАО) во рамките на Министерството за финансии. Задачите и одговорностите на Национален фонд и Одделението за поддршка на Националниот координатор за авторизација (НАО) се соодветно одвоени.

(4) Национален фонд ги врши задачите од Анекс А Клаузула 3(3) од Рамковната Спогодба, и го поддржува НАО при извршување на неговите задачи во однос на управување на сметките и финансиските операции на ИПА II од Анекс А Клаузула 2(3) од Рамковната Спогодба. Одделението за поддршка на Националниот координатор за авторизација (НАО) му помага на НАО во извршување на задачите од Анекс А, Клаузула 2(4) и Клаузула 2(5) од Рамковната спогодба.

(5) Раководителот на управувачката структура ги организира и ги координира Националниот фонд и Одделението од став (3) од овој член и е одговорен за навремено, законито и квалитетно извршување на задачите пред нивно одобрување од страна на НАО.

(6) Управувачката структура подготвува Прирачник за внатрешни постапки за работа во однос на извршувањето на задачите за управување со сметки и финансиски операции и ефективно функционирање на системите за внатрешна контрола за имплементација на ИПА II.

(7) Прирачникот за внатрешни постапки за работа од став (6) на овој член се донесува по претходно одобрување од НАО и министерот за финансии.

Член 8 Оперативни структури

(1) Оперативните структури се составени од институција или група на институции кои ги извршуваат функциите и ги превземаат одговорностите согласно Рамковната спогодба.

(2) Оперативната структура за ИПА II се формира за имплементација на одделна програма од ИПА II помошта.

(3) Оперативната структура за ИПА II на одделна програма од ИПА II помошта се формира од страна на Владата на Република Македонија.

(4) Оперативната структура за ИПА II се состои од:

- Секторот за централно финансирање и склучување на договори во рамките на Министерството за финансии во улога на договорен орган и

- ИПА структурата во рамките на институциите корисници на помошта од ИПА II согласно став (3) од овој член.

(5) Оперативната структура за ИПА II е одговорна за подготовка, имплементација, информирање и видливост, следење и известување и евалуација на програмата согласно принципите на сигурно финансиско управување.

(6) Поделбата на функциите и одговорностите помеѓу институциите кои ја сочинуваат оперативната структура за ИПА II, нивните меѓусебни односи и односите со НИПАК се утврдени со Оперативни договори.

(7) Оперативната структура за ИПАРД II се состои од:

- Телото за управување воспоставено во Секторот за управување со средствата од ЕУ-ИПАРД во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кое е одговорно за ефективна имплементација на ИПАРД II програмата односно за подготовка и спроведување на програмата, вклучувајќи и избор на мерки и нивен публицитет, координација, евалуација, следење и известување за програмата и

- Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (во понатамошниот текст ИПАРД Агенција) која е одговорна за публицитет, избор на акции, како и авторизирање, контрола и сметководство на обврски и плаќања и извршување на плаќања.

Член 9 Раководител на оперативната структура за ИПА II

(1) Раководител на оперативната структура за ИПА II е орган во системот за индиректно управување со ИПА II кој го назначува Владата на Република Македонија и кој раководи со оперативната структура за ИПА II.

(2) Раководителот на оперативната структура за ИПА II во рамките на извршувањето на своите функции ги користи капацитетите на Секторот за централно финансирање и склучување на договори во рамките на Министерството за финансии.

(3) Раководителот на оперативната структура за ИПА II по доделување на правото за имплементирање на буџетот од страна на Европска комисија е одговорен за континуирано следење на исполнувањето на барањата од член 6 став (1) на оваа уредба од страна на оперативната структура за ИПА II и врши супервизија врз работата на оперативната структура за ИПА II.

(4) При извршувањето на работите од став (3) на овој член, раководителот на оперативната структура за ИПА II може да спроведе проверка на лице место во институциите во рамките на оперативната структура за ИПА II и за тоа го известува НАО и НИПАК.

(5) Доколку раководителот на оперативната структура за ИПА II утврди слабости во системот за управување и контрола, за тоа ги известува надлежните ИПА координатори и дава препораки за преземање на соодветни корективни мерки за надминување на слабостите во системот за управување и контрола.

(6) Во случај надлежниот ИПА координатор да не ги спроведе препорачаните мерки, раководителот на оперативната структура за ИПА II, кој е одговорен да преземе соодветни заштитни мерки во однос на извршените плаќања и склучените договори, го известува министерот/раководителот на институцијата корисник и НАО без одлагање.

(7) Раководителот на оперативната структура за ИПА II доставува до НАО Годишна изјава за управување по одделна програма од ИПА II и Збирен извештај во однос на финансиското управување и законитоста и регуларноста на трошоците и функционирањето на системот на управување и контрола во врска со неговите надлежности и обврски, најдоцна до 15 јануари секоја година. Збирниот извештај треба да содржи резиме на извештаите од внатрешните ревизии, контролите/проверките извршени од страна на раководителот на оперативната структура за ИПА II, контролите/проверките извршени од страна на управувачката структура, ревизорското тело и други релевантни тела за контрола, анализа на природата и обемот на грешки и идентификувани слабости во системите, преземените или планирани корективни активности, како и следење на дадените наоди и препораки.

(8) Раководителот на оперативната структура за ИПА II е одговорен да го информира НАО за сите промени во воспоставениот систем за внатрешна контрола во рамките на оперативната структура за ИПА II.

(9) Раководителот на оперативната структура за ИПА II доставува план за набавка/финансиски проекти за програмата односно акцијата која се спроведува во рамките на Финансиската спогодба до НАО, најдоцна 15 дена од денот на влегувањето во сила на соодветната Финансиска спогодба.

(10) Раководителот на оперативната структура за ИПА II и надлежните ИПА координатори се одговорни за исполнување на активностите согласно роковите во планот за набавка/финансиските проекти.

(11) При извршувањето на задачите, раководителот на оперативната структура за ИПА II е одговорен пред НАО.

(12) Секторот за централно финансирање и склучување на договори подготвува Прирачник за внатрешни постапки за работа каде се опишуваат подетално постапките за извршување на функциите согласно Рамковната спогодба.

(13) Прирачникот за внатрешни постапки за работа од став (12) од овој член се донесува по претходно одобрување од раководителот на оперативната структура за ИПА II, министерот за финансии и претходна согласност од НАО.

(14) Во конкретен случај на отсуство или спреченост од работа на раководителот на оперативната структура, одредена конкретна работна задача која не е во исклучителна надлежност на раководителот на оперативната структура за ИПА II, може да биде извршувана од државен службеник, по претходно конкретно овластување од министерот за финансии, притоа раководителот на оперативната структура за ИПА II ја задржува крајната одговорност.

Член 10

ИПА Координатор

(1) За ИПА Координатор се назначува лице од страна на министерот/раководителот на институцијата корисник на помошта од ИПА II кој раководи со ИПА структурата воспоставена во Министерството/институцијата корисник.

(2) Министерот/раководителот на институцијата корисник на помошта од ИПА II и ИПА Координаторот во рамките на оперативната структура за ИПА II се одговорни за правилно и навремено извршување на задачите утврдени во Оперативниот договор.

(3) ИПА Координаторот за извршените задачи утврдени во Оперативниот договор одговара пред раководителот на оперативната структура за ИПА II.

(4) ИПА Координаторот доставува Годишна изјава за управување и Збирен извештај за функционирањето на системот на управување и контрола во врска со не-

говите надлежности и обврски до раководителот на оперативната структура за ИПА II, најдоцна до 5 јануари секоја година. Збирниот извештај треба да содржи резиме на извештаите од внатрешните ревизии, контролите/проверките извршени од страна на управувачката структура, ревизорското тело и други релевантни тела за контрола, анализа на природата и обемот на грешки и идентификувани слабости во системите, преземените или планирани корективни активности, како и следење на дадените наоди и препораки.

(5) ИПА Координаторот по доделување на правото за имплементирање на буџетот од страна на Европската комисија е одговорен за континуирано следење на исполнувањето на барањата од член 6 став (1) на оваа уредба од страна на ИПА структурата.

(6) ИПА Координаторот е одговорен да го информира раководителот на оперативната структура за ИПА II за сите промени во воспоставениот систем за внатрешна контрола во рамките на ИПА структурата.

(7) Доколку ИПА Координаторот утврди слабости во функционирањето на ИПА структурата во рамките на својата институција корисник на помошта од ИПА II, за тоа го известува министерот/раководителот на својата институција корисник на помошта од ИПА II и раководителот на оперативната структура за ИПА II и е одговорен да преземе соодветни заштитни мерки во однос на извршените плаќања и склучените договори во надлежност на својата институција корисник.

(8) Министерот/раководителот на институцијата корисник и ИПА координаторот се одговорни за навремено надминување на сите слабости идентификувани во ИПА структурата од својата институција корисник на помошта од ИПА II.

(9) ИПА структурата подготвува Прирачник за внатрешни постапки за работа каде се опишуваат подетално постапките за извршување на своите на функции и одговорности.

(10) Прирачникот за внатрешни постапки за работа од став (9) од овој член се донесува по претходно одобрување од ИПА координаторот, министерот/раководителот на институцијата корисник на помошта од ИПА II и раководителот на оперативната структура и по претходна согласност од НАО.

Член 11

Раководител на Тело за управување со ИПАРД

(1) Раководителот на Телото за управување со ИПАРД е орган во системот за индиректно управување со ИПА II кој го назначува Владата на Република Македонија и кој раководи со Телото за управување со Програмата за рурален развој од приоритетната област од политиката за земјоделство и рурален развој од ИПА II.

(2) Раководителот на Телото за управување со ИПАРД ги користи капацитетите на Секторот за управување со средствата од ЕУ-ИПАРД во рамките на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Раководителот на Телото за управување со ИПАРД по доделување на правото за имплементирање на буџетот од страна на Европската комисија е одговорен за континуирано следење на исполнувањето на барањата наведени во член 6, став (1), точки а) и д) на оваа уредба од страна на Телото за управување со ИПАРД.

(4) Раководителот на Телото за управување со ИПАРД доставува Годишна изјава за управување за функционирањето на системот на управување и контрола во врска со неговите надлежности и обврски до НАО, најдоцна до 15 јануари секоја година.

(5) Раководителот на Телото за управување со ИПАРД поднесува редовни извештаи до НАО и НИПАК за спроведувањето на задачите и одговорностите на Телото за управување со ИПАРД.

(6) Раководителот на Телото за управување со ИПАРД е одговорен да го информира НАО за сите промени во воспоставениот систем за внатрешна контрола во Телото за управување со ИПАРД.

(7) Раководителот на Телото за управување со ИПАРД подготвува Прирачник за внатрешни постапки за работа каде се опишуваат подетално постапките за извршување на функциите согласно Рамковната спогодба и Секторските спогодби кои произлегуваат од член 9 од Рамковната спогодба.

(8) Прирачникот за внатрешни постапки за работа од став (7) од овој член се донесува по претходно одобрување од раководителот на Телото за управување и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и по претходна согласност од НАО.

(9) Раководителот на Телото за управување со ИПАРД односите со НАО, НИПАК и ИПАРД Агенција ги уредува со потпишување на меѓусебни договори за имплементација на ИПАРД II помошта која се управува преку системот за индиректно управување со ИПА II.

(10) Доколку раководителот на Телото за управување со ИПАРД утврди слабости во функционирањето на Телото за управување со ИПАРД за тоа го известува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и НАО и дава препораки за преземање на соодветни корективни мерки во зависност од утврдените слабости.

(11) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство заедно со раководителот на Телото за управување со ИПАРД се одговорни за навремено надминување на сите слабости идентификувани во Телото за управување со ИПАРД и за функционирање на ефективен систем за внатрешна контрола согласно член 6 став (1) точки а) и д) на оваа уредба.

Член 12

Директор на ИПАРД Агенцијата

(1) Директорот на ИПАРД Агенцијата е орган во системот за индиректно управување со ИПА II именуван согласно Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

(2) Директорот на ИПАРД Агенција по доделување на правото за имплементирање на буџетот од страна на Европската комисија е одговорен за континуирано следење на исполнувањето на барањата од член 6 став (1) на оваа уредба од ИПАРД Агенцијата.

(3) Во случај на непочитување односно неисполнување на барањата од член 6 став (1) на оваа уредба, директорот на ИПАРД Агенцијата без одлагање го информира НАО и е одговорен за преземање на соодветни заштитни мерки во однос на извршените плаќања и склучените договори од ИПАРД II помошта.

(4) Директорот на ИПАРД Агенцијата доставува Годишна изјава за управувањето и Збирен извештај за функционирањето на системот на управување и контрола во врска со неговите надлежности и обврски до НАО, најдоцна до 15 јануари секоја година. Збирниот извештај треба да содржи резиме на извештаите од внатрешните ревизии, контролите/проверките извршени од страна на управувачката структура, ревизорското тело и други релевантни тела за контрола, анализа на природата и обемот на грешки и идентификувани слабости во системите, преземените или планирани корективни активности, како и следење на дадените наоди и препораки.

(5) Директорот на ИПАРД Агенцијата за својата работа и работењето на ИПАРД Агенцијата во врска со користењето на средства од ИПА доставува извештаи до НАО.

(6) Директорот на ИПАРД Агенцијата е одговорен да го информира НАО за сите промени во воспоставениот систем за внатрешна контрола во ИПАРД Агенцијата.

(7) ИПАРД Агенцијата подготвува Прирачник за внатрешни постапки за работа каде се опишуваат подетално постапките за извршување на функциите согласно Рамковната спогодба и Секторските спогодби кои произлегуваат од член 9 од Рамковната спогодба.

(8) Прирачникот за внатрешни постапки за работа од став (7) од овој член се донесува по претходно одобрување од директорот на ИПАРД Агенцијата и по претходна согласност од НАО.

(9) Директорот на ИПАРД Агенцијата односите со НАО, НИПАК и Телото за управување со ИПАРД ги уредува со потпишување на меѓусебни договори за имплементација на ИПАРД II помошта која се управува преку системот за индиректно управување со ИПА.

Член 13

Заштита на финансиските интереси на ЕУ

(1) Органите и структурите во рамки на системот за индиректно управување со ИПА II од член 3 на оваа уредба, треба да обезбедат ефективен систем за спречување, откривање и известување на неправилностите, како и преземање на корективни мерки во рамките на своите надлежности.

(2) НАО за извршување на функциите во однос на спречување, откривање, известување и вршење на истрага на неправилностите соработува со АФКОС во рамките на Управата за финансиска полиција.

(3) НАО во соработка со АФКОС воспоставува ефективни и сразмерни мерки против измама земајќи ги во предвид идентификуваните ризици во однос на спроведувањето на ИПА II помошта.

(4) НАО ја известува Европската комисија и АФКОС за сите случаи на неправилности и сомнежи за измама кои се предмет на административни или судски постапки, како и за текот на постапките во согласност со Рамковната спогодба.

(5) Во случај на грешка или неправилност со финансиски последици предизвикана од страна на контракторот, раководителот на оперативната структура за ИПА II и директорот на ИПАРД Агенцијата треба да обезбедат поврат на средства од страна на контракторот на сметките на Националниот фонд.

(6) Во случај на грешка или неправилност со финансиски последици предизвикана од страна на институцијата корисник на помошта од ИПА II, ИПА Координаторот и министерот/раководителот на институцијата корисник на помошта од ИПА II се одговорни да обезбедат поврат на средства од својот буџет.

(7) НАО ја има крајната одговорност да го обезбеди повратот на средства на сметките на Европската комисија согласно членовите 41, 42 и 51 од Рамковната спогодба.

Член 14

Комитети за следење

(1) ИПА Комитетот за следење е тело одговорно за следење на спроведувањето на ИПА помошта согласно Рамковната спогодба.

(2) Со Комитетот од став (1) на овој член заеднички претседаваат претставници на Европската комисија и НИПАК, а Секретаријатот на НИПАК ги извршува работите на Секретаријат на Комитетот и ги подготвува и

доставува сите материјали кои се донесуваат односно разгледуваат на состаноците на Комитетот во соработка со раководителите на оперативните структури.

(3) НИПАК подготвува правила за работење на Комитетот од став (1) на овој член во соработка со Европската комисија и НАО, кои се одобруваат од страна на Комитетот.

(4) НИПАК воспоставува Секторски комитети за следење на одделните приоритетни области/програми согласно Рамковната спогодба во рок од 180 дена од денот на влегувањето во сила на првата Финансиска спогодба за одделната приоритетна област/програма во рамките на системот за индиректно управување со ИПА II. Секретаријатот на НИПАК треба да обезбеди континуитет на Секторските комитети за следење на одделни приоритетни области/програми со постојните Комитети воспоставени во рамките на ИПА I.

(5) НИПАК подготвува правила за работење на секој од Секторските комитети од став (4) на овој член во соработка со Европската комисија и соодветната оперативна структура, кои се одобруваат од страна на секој од Секторските комитети.

(6) Со Секторските комитети од став (4) на овој член претседава НИПАК, а Секретаријатот на НИПАК ја извршува функцијата на Секретаријат на Секторскиот комитет од став (4) на овој член и ги подготвува и доставува сите материјали во соработка со раководителот на оперативната структура за ИПА II, кои се донесуваат односно разгледуваат на состаноците на Секторскиот комитет.

(7) За областа земјоделство и рурален развој, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство воспоставува Комитет за следење на ИПАРД Програмата, а Телото за управување со ИПАРД ја извршува функцијата на Секретаријат на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата кој ги подготвува и доставува сите материјали кои се донесуваат односно разгледуваат на состаноците на Комитетот и се грижи за навремено спроведување на насоките и одлуките кои произлегуваат од работата на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата.

(8) Раководителот на Телото за управување со ИПАРД подготвува деловник за работење на Комитетот за следење на ИПАРД Програмата од став (7) на овој член во соработка со Европската комисија, кој се одобрува од Комитетот за следење на ИПАРД Програмата.

(9) За целите на работењето на ИПА Комитетот за следење и Секторските комитети за следење, управувачката и соодветната оперативна структура ги обезбедуваат сите неопходни податоци и извештаи од својот делокруг на работа, а за потребите на спроведувањето на ИПА помошта.

Член 15

Надзор, контрола и ревизија

(1) Системот за управување и контрола со ИПА II помошта е предмет на супервизија, контрола и ревизија од страна на Европската комисија, Европската канцеларија против финансиски измами (ОЛАФ) и Европскиот суд на ревизори.

(2) Системот за управување и контрола со ИПА II помошта е предмет на ревизија од страна на Ревизорското тело.

(3) Системот за внатрешна контрола со ИПА II помошта е предмет на супервизија од страна на НАО.

(4) НИПАК, НАО, управувачката структура и оперативните структури како органи во рамки на системот за индиректно управување со ИПА II се одговорни за постапување и преземање на сите корективни мерки по

однос на наодите и препораките дадени како резултат на спроведените контрола и ревизија од страна на институциите од ставовите (1) и (2) на овој член.

(5) Управувачката структура и оперативните структури како органи во рамките на системот за внатрешна контрола со ИПА II помошта се одговорни за постапување по однос на препораките дадени како резултат на супервизијата извршена од НАО.

(6) НИПАК, НАО, управувачката структура и оперативните структури се одговорни да им ги обезбедат сите потребни информации и документи како и да ги преземат сите соодветни мерки за да ја олеснат работата на лицата кои имаат насоки за спроведување на ревизии и контроли.

Член 16

Внатрешна ревизија

(1) Органите и структурите во рамки на системот за индиректно управување со ИПА II, согласно член 3 на оваа уредба се предмет на внатрешна ревизија согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола.

(2) Министерот/раководителот на институцијата корисник е одговорен за обезбедување на внатрешна ревизија на ИПА структурата и/или на акциите кои се во надлежност на истата.

(3) Внатрешна ревизија на ИПА структурата и/или на проектите кои се во надлежност на истата се спроведува најмалку еднаш годишно, согласно годишниот план кој го одобрува министерот/раководителот на институцијата корисник.

(4) НИПАК, НАО, раководителите на управувачката структура и оперативните структури и министрите/раководителите на институциите корисници треба да ги спроведат препораките наведени во извештајот од спроведената внатрешна ревизија.

(5) За прогресот во реализација на препораките од внатрешна ревизија спроведени во оперативните структури, раководителите на оперативните структури го информираат НАО.

(6) За прогресот во реализација на препораките од внатрешна ревизија во ИПА структурата во рамките на институциите корисници на помошта од ИПА II, ИПА координаторите го информираат раководителот на оперативната структура за ИПА II.

Член 17

Административни капацитети на системот за управување и контрола со ИПА II помошта

(1) НИПАК, управувачката структура и оперативните структури секоја година подготвуваат Анализа за обем на работа во која се прикажува оптималниот број на вработени.

(2) Анализата за обем на работа, планот за вработување и планот за замена на НИПАК, управувачката структура и оперативните структури се доставуваат до НАО. ИПА Координаторите копија од Анализата за обем на работа доставуваат и до раководителот на оперативната структура за ИПА II.

(3) НАО ги следи капацитетите на НИПАК, управувачката и оперативните структури.

(4) Во однос на оперативната структура за ИПА II, ИПА Координаторите и раководителот на ЦФЦД доставуваат информација до НАО за секоја настаната промена во кадарот во рамките на своите надлежности, во врска со нови вработувања, прераспределба на вработени или заминување на вработен од структурата. ИПА Координаторите копија од информацијата за настаната промена во кадарот доставуваат и до раководителот на оперативната структура за ИПА II.

(5) Во однос на оперативната структура за ИПАРД II, директорот на ИПАРД Агенцијата и раководителот на Телото за управување со ИПАРД доставуваат информација до НАО за секоја промена во кадарот во рамките на своите надлежности, во врска со нови вработувања, прераспределба на вработени или заминување на вработен од структурата.

Член 18

Размена на информации

Органите и структурите во рамки на системот за индиректно управување со ИПА II согласно член 3 на оваа уредба, треба да обезбедат ефективен систем за размена на информации, вклучувајќи електронски внес на податоци во рамките на воспоставениот систем за управување со информации (MIS – Management Information System) и други електронски системи за размена на информации.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

(1) Органите и структурите на системот за индиректно управување со ИПА II воспоставени во Министерството за финансии своите функции и одговорности ги вршат во рамките на овластувањата од министерот за финансии.

(2) Органите и структурите на системот за индиректно управување со ИПА II воспоставени во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, своите функции и одговорности ги вршат во рамките на овластувањата од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Органите и структурите на системот за индиректно управување со ИПА II воспоставени во Министерството/ институцијата корисник на ИПА II своите функции и одговорности ги вршат во рамките на овластувањата од министерот/раководителот на институцијата корисник.

Член 20

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-11321/1-15
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1391.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, како правен следбеник на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, му престанува правото на користење на недвижна ствар - станбена зграда - стан, запишан во Имотен лист бр.40309, кој се наоѓа на КП 611, за КО Кисела Вода 2, сопственост на Република Македонија и тоа:

- Зграда бр.1, КП 611, за КО Кисела Вода 2, намена на зграда – станбена зграда - стан, влез 1, кат - ПР, бр.1, во површина од 23 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1330/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1392.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) и член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГРАДЧЕ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Градче“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Градче“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулација Градче“ која ја опфаќа целата површина на акумулацијата.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1786/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1393.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) и член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ЛИПКОВО“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Липково“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулација Липково“ која ја опфаќа целата површина на акумулацијата, делот на Липковска река кој се наоѓа помеѓу брањата Глажња и вливот во акумулацијата Липково, како и малата акумулација на овој дел од реката.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1786/2
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1394.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) и член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГЛАЖЊА“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Глажња“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глажња“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулација Глажња“ која ја опфаќа целата површина на акумулацијата.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1786/3
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1395.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) и член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАТКА“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Матка“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулација Матка“ која ја опфаќа целата површина на акумулацијата и делот на реката Треска кој се наоѓа меѓу браната Св. Петка и вливот во акумулацијата Матка.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 15 дена од влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1786/4
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1396.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГЛУВО/БРАЗДА ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Глуво/Бразда, општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2852/1	Глуво/Бразда	Бучеп	нива	4
2858	Глуво/Бразда	Чар	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				6642м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1787/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1397.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Апарат за интраоперативна автотрансфузија	XTRA	Сорин груп	2
2.	Машина за екстракорпорална циркулација	C5	Сорин груп	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1804/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1398.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

Реден број	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Апарат за електроенцефалографија (ENMG)	KP focus notebook system	Натус	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1806/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1399.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15 и 39/16) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерални сировини, потребно е да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на следните локалитети:

- локалитет „Паранива“ општина Велес за минерална сировина – глина;
- локалитет „Орловац“ с.Кечевце и с.Зубовце општина Куманово за минерална сировина – кварц;
- локалитет „Турско Рударе“ општина Чешиново - Облешево, општина Кочани и општина Пробиштип за метални минерални сировини;
- локалитет „с.Шупли Камен“ општина Куманово за минерална сировина -песок и чакал и
- локалитет „Дрвош“ општина Босилово за минерална сировина-фелспид.

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1836/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1400.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2 став 2 од Законот за сметање на времето („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/96 и 16/97) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00,12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2016 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 2016 година започнува на 27 март во 02h 00min 00s така што со поместување за еден час напред времето во 02h 00 min 00 s се смета како 03h 00min 00s.

2. Летното сметање на времето во 2016 година се завршува на 30 октомври во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час на назад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00 min 00 s.

3. Часот кој на 30 октомври 2016 година, поради поместувањето за еден час на назад се појавува двапати помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува – првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1855/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1401.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

- патничко моторно возило марка OPEL Astra kupe, број на шасија WOLOTGF07YB006035, регистарска ознака TSVQ226, година на производство 2000, работна зафатнина на моторот 1360см³, сила на моторот 73 kW/ks, боја на каросеријата сива/07.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Виница.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Виница, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1899/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1402.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

- патничко моторно возило марка Фолксваген Венто 1.9 TDI, број на шасија WVVZZZ1HZWW130268, регистарска ознака KU-3942-AB, година на производство 1998, работна зафатнина на моторот 1900см³, боја на каросеријата бела/01.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Велес.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Здравствен дом Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1902/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1403.

Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР СО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Член 1

Општина Гостивар се задолжува кај Комерцијална банка АД Скопје со долгорочен кредит во износ од 382.000,00 евра во денарска противвредност пресметана по среден курс од индикативната курсна листа на Народна банка на Република Македонија на денот на користење на кредитот, но не повеќе од 23.600.000,00 денари, за реализација на Проектот: “Изградба на Мост на Река Вардар во општина Гостивар”.

Член 2

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на оваа одлука општина Гостивар ќе ги користи под следните услови:

- каматна стапка: фиксна каматна стапка во висина од 6,50% на годишно ниво, декурзивно;
- рок на отплата: до десет години, со вклучен грејс период;
- грејс период: до една година;
- отплата на кредитот: во 108 еднакви месечни рати, од кои првата рата достасува за плаќање 1 месец по ставање на кредитот во отплата, а по истекот на грејс периодот;
- надомест во висина од 0,5% од износот на одобриениот кредит за водење на аранжман по долгорочен кредит еднократно;
- надомест во висина од 0,5% од износот на искористените средства, за секое користење, согласно интерните акти на Банката, но не повеќе од 150.000 денари и
- предвремената отплата на кредитот во целост или делумно е без надомест.

Член 3

Условите и начинот на користење на кредитот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се склучи помеѓу општина Гостивар и Комерцијална банка АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1947/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1404.

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на општина Битола и се пренесуваат во сопственост недвижни ствари – објекти со вкупна површина од 1.970м², кои се наоѓаат на улица „М. Тито“, на КП бр. 16702/1, КО Битола 3, запишани во Имотен лист бр. 10303, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда бр.1, намена на зграда: лоѓии, балкони и тераси, влез 1, кат 1, со површина од 46 м²;
- зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат 1, со површина од 434 м²;
- зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат МА1, со површина од 133 м²;
- зграда бр.1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат МА2, со површина од 143 м²;
- зграда бр.1, намена на зграда: помошни простории, влез 1, кат ПО, со површина од 209 м²;
- зграда бр. 1, намена на зграда: згради во останато стопанство, влез 1, кат ПР, со површина од 414 м²;
- зграда бр.2, намена на зграда: помошни простории, влез 1, кат ПО, со површина од 72 м²;
- зграда бр.2, намена на зграда: зграда за ССНО и општествена самозаштита, влез 1, кат ПР, со површина од 477 м² и
- зграда бр.3, намена на зграда: помошни згради, влез 1, кат ПР, со површина од 42 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1980/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1405.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР-ОБЈЕКТ ВО РАДОВИШ

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар - објект, кој се наоѓа на КП бр.3595 ул. „22 Октомври“ бб, запишан во Имотен лист бр.2578 за КО Радовиш, сопственост на Република Македонија- корисник Министерство за финансии и тоа:

- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти Б2-3, влез 1 кат ПО, број 1 намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 738 м²;
- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти Б2-3, влез 1 кат ПР, број 1 намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 873 м² и
- зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти Б2-3, влез 1 кат К1, број 1 намена на посебен дел од зграда ДП, со површина од 1175 м².

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски, систем за јавно наддавање

со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи, со проценета вредност, утврдена, согласно процената на Бирото за судски вештачења број СВ 5 21/16 од 11.02.2016 година.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност на недвижната ствар и истата изнесува 112.330.500 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1999/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1406.

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А3 – ГРУПНО ДОМУВАЊЕ (СТУДЕНТСКИ ДОМ) И КОМПАТИБИЛНИ НАМЕНИ НА ОСНОВНАТА КЛАСА НА НАМЕНА, КОЈА Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ПРЕДВИДИ ВО РАМКИ НА ДЕЛ ОД КП 514/1, ЗА- ПИШАНА НА ИМОТЕН ЛИСТ БР.42705 ЗА КО КАРПОШ И НА КП 518/1, ЗАПИШАНА НА ИМО- ТЕН ЛИСТ БР. 5014 ЗА КО КАРПОШ, ПРЕКУ ИЗРА- БОТКА НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС

Член 1

Со оваа одлука како градба од посебен интерес се утврдува градбата со основна класа на намена А3 – групно домување (студентски дом) и компатибилни намени на основната класа на намена, која е потребно да се предвиди во рамки на дел од КП 514/1, запишана на Имотен лист бр.42705 за КО Карпош и на КП 518/1, запишана на Имотен лист бр. 5014 за КО Карпош, преку изработка на урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2020/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1407.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Инструмент за препарирање и легирање со длабоко заоблени краци – по Грег, должина 220мм	13-318 GRAY CYSTIC-DUCT FORC. SHORT-CVD 220MM	Оулсум	3

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2032/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1408.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУМИЦА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движна ствар:

	Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1	4Д ултразвучен апарат за гинекологија и акушерство	Миндрау	DC-70	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2033/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1409.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО – ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движната ствар:

- Жица тип „Razor wire“300 метри.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Казнено - поправната установа Затвор Битола.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Казнено - поправната установа Затвор Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2036/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1410.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник општина-та Дојран му престанува користењето на недвижни ствари, кои се наоѓаат на место викано Зафирка, КП 202, КО Сретеново, запишани во Имотен лист бр.1972, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда бр.1, влез 1, кат ПР, број 1, со површина од 224 м²,

- зграда бр.2, влез 1, кат ПР, број 1, со површина од 37 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2037/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1411.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ
- МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари - моторни возила, за старо железо, сопственост на Република Македонија, што ги користела Владата на Република Македонија - Служба за општи и заеднички работи, и тоа:

1. Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-321-NP, број на шасија WAUZZZ4AZTN069831.
2. Марка AUDI, тип A6, со регистарска ознака SK-017-AA, број на шасија WAUZZZ4AZSN085185.
3. Марка AUDI тип A6 2.0, со регистарска ознака SK-390-NP, број на шасија WAUZZZ4AZSN050763.
4. Марка AUDI, тип A 1.8 B 20V, со регистарска ознака SK-295-KL, број на шасија WAUZZZ4AZTN02-4355.
5. Марка MERCEDES тип - 300, со регистарска ознака SK-039-AA, број на шасија WDB1240301A753960.
6. Марка AUDI, тип A4 1.8 B 20V, со регистарска ознака SK-841-UT, број на шасија WAUZZZ8DZSA07-4610.
7. Марка AUDI, тип 100 2.3, со регистарска ознака SK-897-JA, број на шасија WAUZZZ4AZRN062180.
8. Марка AUDI, тип 4.2-DAT, со регистарска ознака SK-354-JP, број на шасија WAUZZZ4DZSN003447.
9. Марка OPEL, тип Astra, со регистарска ознака SK-412-PD, број на шасија WOLOOOO57P5213859.
10. Марка VOLKSWAGEN, тип Golf SL со регистарска ознака SK-579-JV, број на шасија WVWZZZ1G-ZNMW097497.
11. Марка FORD Eskort, тип Clasik 1.8 TD, со регистарска ознака SK-792-VI, број на шасија WFONXX-BBANXC16494.
12. Марка FORD, тип Eskort Clasik 1.8 TD, со регистарска ознака SK-901-KD, број на шасија WFONX-XBBANXC16506.
13. Марка AUDI, тип A6 20 V, со регистарска ознака SK-531-MM, број на шасија WAUZZZ4AZSN0843-13.
14. Марка KRAJSLER, тип Stratus LX 2.5, со регистарска ознака SK-241-OA, број на шасија 1C3EMB6H1-YN297849.
15. Марка RENAULT, тип Laguna, со регистарска ознака SK-173-PS, број на шасија VF1BDODOB27041-819.
16. Марка OPEL, тип Omega B - Caravan, со регистарска ознака SK-285-OL, број на шасија VOL4021T1-007161.

17. Марка AUDI, тип A6 2.0 16 V, со регистарска ознака SK-834-OO, број на шасија WAUZZZ4AZSN08-6202.

18. Марка AUDI, тип A4 1.8 B 20 V, со регистарска ознака SK-029-HG, број на шасија WAUZZZ8DZSA07-4768.

19. Марка OPEL, тип Vektra, со регистарска ознака SK-077-AA, број на шасија WOL000089L1264710.

20. Марка ZASTAVA YUGO, тип KORAL 55, со регистарска ознака SK-061-HR, број на шасија 01033522.

21. Марка VOLKSWAGEN, тип Golf, со регистарска ознака SK-115-LA број на шасија WVWZZZ19ZJW-409290.

22. Марка AUDI, тип 80, со регистарски број 258 KS 382, број на шасија WAUZZZ89ZJA156226.

23. Марка AUDI, тип 100 LD, (falsifikat) година на производство 1985, број на шасија 4392148555.

24. Марка OPEL, тип Astra, број на шасија WOL00-0053P8116366.

25. Марка MERCEDES, тип 420 SEC, (falsifikat) со регистарска ознака SK 172 -MV.

26. Марка Peugeot, тип 605 со регистарска ознака 309-KS-042, број на шасија VN36BPHZ290841120.

27. Марка OPEL, тип Tigra година на производство 1996, број на шасија WOL000075T4068741.

28. Марка OPEL, тип Vektra 1.6, година на производство 1990, број на шасија WOLOOOO87L5156406.

29. Марка BMW тип 325, година на производство 1992, број на шасија WBASB11040FC60622.

30. Марка Jeep тип GRAND CHIROKI, со регистарска ознака ZH 85812, број на шасија 1J4FJ78L1LL1715-93.

31. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака VIN-348, број на шасија VFIC5320511356533.

32. Марка FORD, тип Eskort CL, година на производство 1994, број на шасија WFOAXXGCAART22996.

33. Марка MERCEDES, тип 190 D, година на производство 1985, број на шасија WDB2011221A259315.

34. Марка FORD, тип Eskort, со регистарска ознака E-3394-AP, број на шасија WFOBXXGCABML09006.

35. Марка OPEL, тип ASTRA, со регистарска ознака ESP-576, број на шасија WOL000052P2589162.

36. Марка RENO, тип 19, со регистарска ознака KH 5320-AK, број на шасија VF1B53205086812362.

37. Renault, тип 19, година на производство 1994, број на шасија VF1B53A0511559777.

38. Марка FORD, тип Orion GJIIA 1.8 td, година на производство 1992, број на шасија VS6FXXWPAFNR4-0183.

39. Марка OPEL, тип Vektra 1.8 i, година на производство 1993, број на шасија WOL000087P1048023.

40. Марка AUDI, тип 80 1.6 td, година на производство 1990, број на шасија WAUZZZ8AZLA029700.

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно надавање, преку електронскиот систем со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно-правни работи, со проценетата вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења бр. CB- V 238/2015 од 26.11.2015 година, во која е проценета вкупната вредност на движните ствари во износ од 240.000,00 денари.

Почетната цена на електронското јавно надавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 240.000,00 денари.

Јавното надавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2072/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1412.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Инв. број	НАЗИВ НА ДВИЖНА СТВАР	СЕГАШНА ВРЕДНОСТ
1	134941	ЛИФТОМАТ СТОЛ МИКС	1.412.00
2	134649	СТОЛ СЕКРЕТАР МИКС (134652)	860.00
3	134413	СТОЛ СЕКРЕТАР МИКС (134246)	3.187.00
4	133033	СТОЛ СЕКРЕТАР/МИКС-84	860.00
5	134982	СТОЛ СЕКРЕТАР/МИКС-84	860.00
6	101051	РАБОТНА СТОЛИЦА (134751)	297.00
7	134638	СТОЛИЦИ ЛИФТОМАТ МИКС	1.323.00
8	133936	СТОЛ СЕКРЕТАР/МИКС-84	860.00
9	134669	СТОЛ СЕКРЕТАР/МИКС-84	860.00
10	134621	ПОМ.ЕЛЕМЕНТ СО ФИОКИ	1.185.00
11	134623	ПОМ.ЕЛЕМЕНТ СО ФИОКИ	1.185.00
12	134635	ПОМ.ЕЛЕМЕНТ СО ФИОКИ	1.185.00
13	134724	ПОМ.ЕЛЕМЕНТ СО ФИОКИ	1.185.00
14	134066	ПОДВИЖНА КАСЕТА СО ФИОКИ	1.177.00
15	135724	АМИН. ПЛАКАР 80/45/200 ОРЕВ	3.330.00
16	135660	ПЛАКАР 110/80/45	2.057.00
17	135658	ПЛАКАР 110/80/45	2.057.00
		Вкупно	23.880.00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Државното правобранителство на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со државниот правобранител на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2073/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1413.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Инвентарен број	ОПИС НА ДВИЖНИ СТВАРИ	Количина	Вредност во денари
1	134349	КЛИМА УРЕД БМХ 12 131	1	6.195,00
2	134364	ВГРАДЕН ПЛАКАР 117	1	41.428,00
3	134368	ВГРАДЕН ПЛАКАР 515/45/280	1	27.786,00
4	134369	ШАЛТЕРСКИ ПУЛТ Л-553ЦМ	1	113.642,00
5	134399	КЛИМА УРЕД ЛГ 124 128	1	2.943,00
6	134474	ГАРДАРОБЕР 106	1	5.712,00
7	134475	АДМИНИСТРАТИВЕН ОРМАР 106	1	11.019,00
8	134486	ПЛАКАР 106	1	966,00
9	134498	ПЛАКАР 107	1	9.478,00
10	138443	КЛИМА УРЕД 2,5kW	1	8.482,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2074/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1414.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден Број	Инвентарен Број	НАЗИВ НА ОПРЕМА	Вредност
1	133141	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 80/45/200	4.083
2	133142	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 80/45/200	4.083
3	133143	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 80/45/200	4.083
4	133140	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 80/45/200	3.715
5	133154	ДРВЕНА МАСКА ЗА ФЕНКОЛЛЕРИ ЗА ПАРНО	14.780
6	133229	РАК ОРМАР 19" 42У	11.470

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2075/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1415.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Инвентарен број	НАЗИВ НА ОПРЕМА	Вредност
1	133797	ПЛАКАРИ 5,44 М2	736
2	133796	ПЛАКАРИ 5,44 М2	736
3	133770	ПЛАКАР 10,81 М2	11.261
4	133819	ПЛАКАР 11 М2	11.248
5	133838	ПЛАКАР 5,44 М2	6.207
6	133941	ВГРАДЕН ПЛАКАР 210/153/55	8.294
7	133007	ПЛАКАР 2.220/26/26	1.348
8	133866	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 80/45/200	3.127
9	133868	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 80/45/200	3.127
10	133903	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 85/45/200	4.839
11	133904	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 85/45/200	4.838
12	133905	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 85/45/200	4.838
13	133902	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 42.50/45/200	3.753
14	133901	ГАРДЕРОБЕР ПЛАКАР 42.50/55/200	3.536
15	133718	ПЛАКАР ОТВОРЕНИ ПОЛИЦИ 263/54/65	4.612
16	133719	ПЛАКАР ОТВОРЕНИ ПОЛИЦИ 263/54/65	4.234
17	133720	ПЛАКАР ОТВОРЕНИ ПОЛИЦИ 263/54/65	4.233
18	133717	ПЛАКАР ОТВОРЕНИ ПОЛИЦИ 202/47/30	2.693
19	133716	ПЛАКАР ОТВОРЕНИ ПОЛИЦИ 202/47/30	2.693
20	133925	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 90/185/45	3.373
21	133986	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 40/200/45	4.293
22	133804	ВИСЕЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ИВЕРКА 67/75/30	1.504
23	133803	ВИСЕЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ИВЕРКА 67/75/30	1.505
24	133802	ВИСЕЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ИВЕРКА 67/75/30	1.505
25	133801	ВИСЕЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ИВЕРКА 67/75/30	1.505
26	133800	ВИСЕЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ИВЕРКА 67/75/30	1.505
27	133799	ВИСЕЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ИВЕРКА 67/75/30	1.505
28	133798	ВИСЕЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ИВЕРКА 67/75/30	1.505

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Институтот за акредитација на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со директорот на Институтот за акредитација на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2076/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1416.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија ѝ престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Инвентарен број	ОПИС НА ДВИЖНИ СТВАРИ	Вредност во денари
1	133454	РАБОТНА МАСА	3.156,00
2	133455	ПОМОШНА МАСА 120/60/75	2.784,00
3	133746	РАБОТНА МАСА 130/70/	2.518,00
4	134353	БИРО 136/80 СО КАСЕТ	2.822,00
5	134406	РАБОТНО БИРО	4.884,00
6	134411	РАБОТНО БИРО	4.884,00
7	134499	КУБУС СО ФИОКИ	1.830,00
8	134513	КУБУС СО ФИОКИ	1.830,00
9	134520	КУБУС СО ФИОКИ	1.132,00
10	134521	КУБУС СО ФИОКИ	1.132,00
11	134528	КУБУС СО ФИОКИ	1.132,00
12	134530	КУБУС СО ФИОКИ	1.132,00
13	134891	РАК ОРМАР 19"	5.462,00
14	134937	ОРМАР ДВОКРИЛЕН	2.755,00
15	134938	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
16	134939	ПЛАКАР 80/50/45	720,00
17	134940	ПЛАКАР 80/50/45	719,00
18	134951	ПЛАКАР 120/200/45	3.191,00
19	134952	ОРМАР ДВОКРИЛЕН	1.204,00
20	134953	ЕДНОКРИЛЕН ПЛАКАР	2.104,00
21	134954	ПЛАКАР 40/40/45	344,00
22	134955	ПЛАКАР 80/40/45	578,00
23	134956	ПЛАКАР 120/40/45	649,00
24	134958	АДМИНИСТРАТИВЕН ОРМАР 80/40/22	3.435,00
25	134959	АДМИНИСТРАТИВЕН ОРМАР 80/40/22	3.435,00
26	134960	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
27	134961	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
28	134962	ПЛАКАР 80/40/45	578,00
29	134963	ПЛАКАР 80/40/45	578,00
30	134964	ПЛАКАР 40/200/45	1.070,00

31	134965	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
32	134966	ПЛАКАР 80/40/45	578,00
33	134967	ПЛАКАР 40/40/45	344,00
34	134968	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
35	134969	ПЛАКАР 80/40/45	578,00
36	134989	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
37	134990	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
38	134991	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
39	134992	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
40	134993	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
41	134994	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
42	134995	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
43	134996	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
44	134997	ПЛАКАР 80/75/45	1.062,00
45	134998	ПЛАКАР 80/75/45	1.061,00
46	134999	ПЛАКАР 80/75/45	1.061,00
47	135000	ПЛАКАР 80/75/45	1.061,00
48	135001	ПЛАКАР 80/75/45	1.061,00
49	135002	ПЛАКАР 80/75/45	1.061,00
50	135003	ПЛАКАР 80/30/45	446,00
51	135004	ПЛАКАР 80/30/45	446,00
52	135005	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
53	135006	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
54	135007	ПЛАКАР 80/50/45	719,00
55	135008	ПЛАКАР 80/50/45	719,00
56	135015	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
57	135016	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
58	135017	ПЛАКАР 80/50/45	719,00
59	135018	ПЛАКАР 80/50/45	719,00
60	135019	ЕЛЕМЕНТИ ЗА АРХИВИРАЊЕ СО ПОЛИЦИ	3.788,00
61	135020	ЕЛЕМЕНТИ ЗА АРХИВИРАЊЕ СО ПОЛИЦИ	5.350,00
62	135021	ЕЛЕМЕНТИ ЗА АРХИВИРАЊЕ СО ПОЛИЦИ	5.350,00
63	135029	ПЛАКАР 45/75/60	675,00
64	135030	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
65	135031	ПЛАКАР 100/200/45	2.655,00
66	135033	ПЛАКАР СО ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ	3.715,00
67	135045	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
68	135046	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00
69	135047	ПЛАКАР 80/200/45	2.812,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со директорот на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2077/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1417.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ ЗА СУДИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Инвентарен број	ОПИС НА ДВИЖНИ СТВARI	Вредност во денари
1	134514	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 108	3.373,00
2	134515	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 108	3.373,00
3	134604	ВГРАДЕН ПЛАКАР 180/45/200 115	7.746,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност за судија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2078/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1418.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Пинентарен број	ОПИС НА ДВИЖНИ СТВАРИ	Вредност по денари
1	134071	МОНТАЖЕН ПЛАКАР 3,6/0,6/2,21	18.909,00
2	134097	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 100/60/205	6.516,00
3	134098	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 100/60/205	6.516,00
4	134099	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 95/60/205	6.303,00
5	134100	ВИСЕЧО ОРМАРЧЕ 90/60/40	1.298,00
6	134122	ПЛАКАР СО ЛИЦЕ ОД ПОСТФОРМИНГ	8.023,00
7	134139	ПЛАКАР КАНЦЕЛАРИСКИ	5.822,00
8	134146	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 130/170/37	6.425,00
9	134168	ПЛАКАР 150/45/145	6.479,00
10	134184	ПЛАКАР КАНЦЕЛАРИСКИ	5.887,00
11	134194	ПЛАКАР КАНЦЕЛАРИСКИ	5.904,00
12	134203	ПЛАКАР КАНЦЕЛАРИСКИ	7.214,00
13	134220	ПЛАКАР КАНЦЕЛАРИСКИ	18.319,00
14	134236	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 222/184/40	10.447,00
15	134237	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 222/90/45	5.369,00
16	134238	АГОЛЕН ПЛАКАР ГАРДЕРОБЕР 222/80/45	5.435,00
17	134239	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 222/86/65	7.421,00
18	134240	ПЛАКАР МАСКА СО ТРИ ВРАТИ	7.706,00
19	134241	ПОМОШНА МАСА 100/64/75	2.512,00
20	134242	РАБОТНА МАСА 180/80/75	4.866,00
21	134243	ПОМОШНА МАСА 70/100/75	2.689,00
22	134244	ПОДВИЖНА КАСЕТА СО ТРИ ФИОКИ	1.650,00
23	134245	МАСКА ЗА ФЕНКОЛЕР 85/550/35	14.543,00
24	134247	ГАРДЕРОБЕР ПЛАКАР 180/90/40	3.194,00
25	134248	НИСКА КОМОДА ХРАСТ 100/90/40	13.012,00
26	134249	ВИТРИНА СТАКЛЕНА 180/90/60	24.888,00
27	134250	НИСКА КОМОДА ХРАСТ 100/90/40	13.012,00
28	134251	КОНФЕРЕНЦИСКА МАСА 220/110/75	12.984,00
29	134252	НИСКА КОМОДА ХРАСТ 180/45/90	27.756,00
30	134253	МАСКА ЗА ФЕНКОЛЕР	16.379,00
31	134254	КУПЕСКА МАСА 50/80/55	1.533,00
32	134255	ПОДВИЖНА КАСЕТА СО ТРИ ФИОКИ	5.128,00
33	134256	ПОДВИЖНА КАСЕТА СО ТРИ ФИОКИ	5.197,00
34	134257	ПОМОШНА МАСА 70/100/75	7.691,00
35	134265	ПЛАКАР КАНЦЕЛАРИСКИ	6.185,00
36	134286	АДМИНИСТРАТИВЕН ПЛАКАР 80/45/200	5.475,00
37	134350	РАКОРМАР РИТТАЛ	8.552,00
38	135258	РАБОТНА МАСА 75/180/90	22.732,00
39	134301	АДМИНИСТРАТИВЕН ОРМАР (134013)	3.281,00
40	134302	АДМИНИСТРАТИВЕН ОРМАР (134332)	3.127,00
41	134101	СЕФ	7.032,00
42	134150	ОРМАР	790,00
43	134415	АДМИНИСТРАТИВЕН ОРМАР	8.911,00
44	134416	АДМИНИСТРАТИВЕН ОРМАР	8.911,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со претседателот на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2095/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

1419.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на дел од нед-

вижна ствар, во зграда 1, приземје со површина од 95 м2 од вкупно 827 м2, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, КП 9521, КО Центар 1, Скопје, запишани во Имотен лист бр. 9099, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2103/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

1420.

Врз основа на член 41 став (2) од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОТО КУЛТУРНО ДОБРО КУКАТА НА СЕМЕЈСТВОТО ШКАПЕРДА ВО СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Недвижното културно добро Куката на семејството Шкаперда во Скопје (во натамошниот текст: Куката), изградена во периодот од 1930 – 1932 година која претставува споменик на културата се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.

Со прогласување на Куката за културно наследство од особено значење поткатегорија големо значење, се овозможува:

- трајно зачувување на Куката во изворна состојба;
- создавање на поволни услови за опстанок на Куката и задржување на интегритетот на сите податоци што таа ги носи со себе како сведоштво;
- ширење на сознанијата за вредностите и значењето на Куката и за нејзината улога во културната идентификација;
- оспособување на Куката според нејзината намена и значење, заради задоволување на културните, научните, едукативните, естетските, верските, економските, туристичките и другите потреби на граѓаните и општеството и
- спречување дејствија, појави и влијанија со кои се врши или може да настане оштетување или деградирање.

Куката заради својата архитектонска, градежна, историска, уметничка и документарна вредност, својства како автентичност, единственост, разновидност, интегралност, зачуваност, старост и припадност, културната и техничката функција и културно, историско, уметничко и техничко значење, изразена преку нејзината градба, архитектонската концепција и функционалната просторна организација, стилските влијанија и декоративните елементи на фасадите како и зачуваната ликовна содржина во ентериерот, е сведоштво за едно време кое е од поширок интерес за проучување на општествено економските и културно историските прилики во Република Македонија.

Член 2

Куката се наоѓа во подрачјето на општина Центар во Скопје, на ул. „Осма ударна бригада“ бр.22, со координати: север $41^{\circ} 59' 43,90''$, исток $21^{\circ} 25' 42,73''$, на надморска височина од 248 м и зафаќа површина на објект 316 м², површина на двор 330 м² и помошни објекти 30 м².

Член 3

За Куката се дефинираат следните граници: КП 11889, КО Центар 1, и се утврдува следниот опис на истите:

- источна граница започнува од североисточниот агол на парцелата и се движи во правец на југ по целата нејзина источна граница до југоисточниот агол на истата, како точка на сечење со јужната граница на доброто, граничејќи се на таа страна со дел од ул. „8-ма Ударна бригада“ (КП 11959);
- јужната граница започнува од точката на сечење со источната граница на доброто и се движи во правец на запад по целата јужна граница на парцелата до нејзиниот југозападен агол, како точка на сечење со западната граница на доброто, граничејќи се на таа страна со КП 11890 и дел од КП 11891/2;
- западната граница започнува од точката на сечење со јужната граница на доброто и се движи во правец на север по целата западна граница на парцелата до нејзиниот северозападен агол, како точка на сечење со северната граница на доброто, граничејќи се на таа страна со КП 11893;
- северната граница започнува од точката на сечење со западната граница на доброто и се движи во правец на исток по целата северна граница на парцелата до нејзиниот северозападен агол, односно почетната точка на источната граница на доброто, како завршна точка на описот на границите на доброто, граничејќи се на таа страна со дел од ул. „Лермонтова“ (КП 11888).

Член 4

За Куката се утврдува една контактна зона со површина од 2 750 м², што ги зафаќа КП 11890, КП 11891/2, КП 11893 и делови од КП 11888, КП 11959/1, КП 13795, КП 13795/2 и КП 13820, со следниот опис на нејзините граници:

- источната граница започнува од точката на сечење на оската на улицата „Лермонтова“ (КП 11888) со оската на улицата „8-ма Ударна бригада“ (КП 11959/1), како почетна точка и се движи во правец на југ по оската на улицата „8-ма Ударна бригада“ до пресечната точка со оската на улицата „Велько Влаховиќ“ (КП 13820), како точка на сечење со јужната граница на контактната зона;
- јужната граница започнува од точката на сечење на источната граница на контактната зона и се движи во правец на запад по оската на ул. „Велько Влаховиќ“ (КП 13820) до пресечната точка со оската на ул. „Скопска“ (КП 13795), како точка на сечење со западната граница на контактната зона;

- западната граница започнува со од точката на сечење со јужната граница на контактната зона и се движи во правец на север по оската на ул. „Скопска“ (КП 13795) до пресекот со правецот на оската на ул. „Лермонтова“ (КП 11888) како точка на сечење со северната граница на контактната зона;

- северната граница започнува од точката на сечење со западната граница на контактната зона и се движи во правец на исток по оската на ул. „Лермонтова“ (КП 11888) до точката на сечење со источната граница на контактната зона, како завршна точка на описот на надворешните граници на таа зона.

Член 5

За Куката се утврдува режим на заштита од прв степен со следниве мерки на заштита:

- задржување на постојната форма и големина на парцелата (градежна и катастарска) на која се наоѓа самиот објект;
- враќање на изворниот изглед на објектот со реставрација на делот што недостасува (кулата – видиковец срушена во земјотресот од 1963 година) според конзерваторски проект заснован врз архитектонските решенија во проектната документација од времето на градењето на објектот и старата фото – документација;
- задржување на постојниот габарит и постојната состојба на сите други автентични архитектонски елементи на објектот – катност и изглед на фасадите, со исклучок на делот што е предмет на реставрација (кула-видиковец), тип на кров и кровен покривач од керамиди, број, ритам и димензии на отворите, пристапни скали, тераси и тип на нивно оградување, фасадна декорација, материјал и техника на градење;
- задржување на постојниот изглед на автентично зачуваните оградни сидовина дворното место на објектот;
- зачувување на фреската во ентериерот на објектот на местото на кое се наоѓа и исклучување на можноста за нејзино вадење (симнување), пресликување или покривање на друг начин;
- редовно одржување на објектот и преземање мерки на непосредна заштита по потреба (превентива, конзервација, реставрација, санација);
- одржливо користење на објектот според неговата природа и со компатибилни функции што не се спротивни на целите на заштитатана културното наследство;
- исклучување на можноста за преземање на дејствија со кои може да се наруши автентичноста на интегритетот на споменикот.

Член 6

За контактната зона на Куката се утврдува режим на заштита од трет степен со следниве мерки на заштита:

- задржување на постојната намена на отворените јавни простори вклучени во границите на контактната зона и контрола на уличната мрежа и друга инфраструктура тие простори со чие планирање и/или уредување, вклучувајќи и работи на реконструкција по потреба, би се попречило соодветното функционирање на заштитеното добро;
- контрола на габаритите и висината на објектите во границите на контактната зона, доколку со несоодветни интервенции (доградба, надградба или изградба на нови објекти на место на постојните) би се нарушиле визуирите на заштитеното добро;
- исклучување на можноста за паркирање на моторни возила и да се формира паркинг место на предметните улични делови од контактната зона.

Член 7

Покрај мерките на непосредна заштита од членовите 5 и 6 од оваа одлука, за Куката се утврдуваат и следниве други мерки на заштита:

- означување на Куката со знаци и други информативни ознаки предвидени со националните прописи и ратификуваните меѓународни договори од областа на заштитата на културното наследство;

- нанесување на границите на доброто и границите на неговата контактна зона на геодетска подлога во пропишаниот размер (1:1000) од страна на надлежниот орган за тие работи;

- прибележување (ставање на забелешка) во катастарската евиденција и документација (имотен лист) што се однесува на заштитниот статус на доброто и контактната зона;

- преземање подготвителни, превентивни, корективни и мерки на претпазливост заради заштита на предметното добро од противправни дејства, деструктивни ефекти од загадување, бучава, вибрации, пожар, природни и слични непогоди, вооружен судир и други опасности со кои се загрозува или се нарушува неговитот интегритет;

- вклучување на доброто и неговото заштитено подрачје во сите релевантни плански инструменти на општинско, градско регионално и национално ниво, таму каде што тоа не е направено, особено во областа на просторното и урбанистичкото планирање, заштитата на животната средина и природата, регионалниот и локалниот развој, туризмот и другите допирни области (во стратегии, планови, акциски планови, програми и слично);

- затскривање на инсталациите и опремата за инфраструктурните мрежи, на начин што обезбедува да не бидат видливи на објектите и во просторот на заштитеното подрачје;

- забрана за поставување на рекламни паноа, антенси и слични инсталации и опрема или какви било други натписи или ознаки, со исклучок на тие предвидени со прописите за заштита на културното наследство или со други прописи.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2105/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1421.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА
СТВАР НА ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Државниот архив на Република Македонија се дава на трајно користење, без надомест, недвижна ствар - објект, кој се наоѓа на ул. ЈНА во Куманово, на КП бр. 16761/1, КО Куманово, запишан во Имотен лист бр. 72506, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда број 1, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 785 м²,
- зграда број 1, влез 1, кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 42 м²,
- зграда број 1, влез 1, кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 378 м²,
- зграда број 1, влез 1, мезанин, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 137 м²,
- зграда број 1, влез 1, подрум број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, една идеална половина со површина од 67 м², од вкупно 134 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2138/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1422.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на ул. „ЈНА“ во Куманово, на КП бр. 16761/1, КО Куманово, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда број 1, влез 1, приземје, со површина од 746 м², запишана во Имотен лист бр. 46527,
- зграда број 1, влез 1, приземје, со површина од 23 м², запишана во Имотен лист бр. 46527,
- зграда број 1, влез 1, подрум, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, една идеална половина со површина од 67 м², од вкупно 134 м², запишана во Имотен лист бр. 72506.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2139/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1423.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува користењето на движни ствари - моторни возила со следните карактеристики:

Возило			Број на пасажја	Број на мотор	Година на производство	Работна зафатнина на моторот см3	Сила на моторот КВ	Боја
марка	Тип	регистарска таблица						
Mitsubishi	Outlander	SK7310S	JMBXNCU2W6U000727	4063LO	2005	1997	100	Met.aliva 7P
Land Rover	Defender	SK076KB	SALLDVBFBWA155030	16L6889GB	1998	2495	95	Тем. Плава 99

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Управа за хидрометеоролошки работи – Скопје.

Член 3

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со директорот на Управата за хидрометеоролошки работи - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2181/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1424.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува користењето на движни ствари - моторни возила со следните карактеристики:

Возило			Број на пасажја	Број на мотор	Год. на произ. водство	Работна зафатнина на моторот см3	Сила на моторот КВ	Боја
марка	Тип	регистарска таблица						
Peugeot	306	SK753JI	VF37BRHYE293196	10DYCH4008604	2000	1997	68KW	20/CRNA
Peugeot	306	SK755JI	VF37BRHYE293867	10DYCH4010834	2000	1997	68KW	20/CRNA
Peugeot	306	SK757JI	VF37BRHYE2924148	10DYCH4004345	2000	1997	68KW	20/CRNA
Lada	Niva	SK296MU	XTA212130Y1495406	5941914	1998	1690	58KW	ZELENA

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.

Член 3

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2183/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1425.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 9509/4, КО Центар 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2324/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1426.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.3.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-
ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ЗА 2016 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документи за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 8890/1, КО Центар 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2325/1
15 март 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**1427.**

Врз основа на член 58 став (8) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/13, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15 и 39/16) министерот за култура донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, службено лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, физичко лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 58-3500/1

10 март 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р **Елизабета Канческа-Милевска с.р.**

Прилог 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за филмската дејност, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	--

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

Прилог 2

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за филмската дејност, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекшокот _____

Место и време на сторување на прекшокот _____

Правна квалификација на прекшокот _____

Записник за сторен прекшок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00 во рок од осум дена од денот на приемот на прекшочниот платен налог.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

Прилог 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за филмската дејност, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службеното лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ
---	-----------------------------

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	

Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

Прилог 4



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за филмската дејност, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичкото лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме		ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој	
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал	

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот			
Опис на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			

Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

1428.

Врз основа на член 52-д став (8) од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) министерот за култура донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 58-3500/2
10 март 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р **Елизабета Канческа - Милевска** с.р.

Прилог 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 52-д став (1) од Законот за библиотеките, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

A	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
----------	----------------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

B	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ
----------	---

Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

B	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-00000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган односно до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

М.П.

Инспектор за култура,

Прилог 2

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 52-д став (1) од Законот за библиотеките, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00 во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган односно до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

М.П.

Инспектор за култура,

1429.

Врз основа на член 20-а став (8) од Законот за издавачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 199/14 и 152/15) министерот за култура донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, физичко лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 58-3500/3
10 март 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа - Милевска с.р.

Прилог 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 20-а став (1) од Законот за издавачката дејност, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	--

Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање
	Адреса на живеалиште или на привремен престој
	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

М.П.

Инспектор за култура,

Прилог 2

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 20-а став (1) од Законот за издавачката дејност, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен

број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00 во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

М.П.

Инспектор за култура,

Прилог 3



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 20-а став (1) од Законот за издавачката дејност, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичкото лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ
---	----------------------------

Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

М.П.

Инспектор за култура,

1430.

Врз основа на член 13-г став (8) од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/98, 89/08, 116/10, 187/13, 152/15 и 192/15) министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, службено лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, физичко лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 58-3500/4
10 март 2016 година
Скопје

Министер за култура,
м-р Елизабета Канческа - Милевска с.р.

Прилог 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 13-г став (1) од Законот за употребата на македонскиот јазик ,
инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	--

Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

Прилог 2

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 13-г став (1) од Законот за употребата на македонскиот јазик, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00 во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

Прилог 3



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 13-г став (1) од Законот за употребата на македонскиот јазик ,
инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ
---	-----------------------------

Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

Прилог 4

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 13-г став (1) од Законот за употребата на македонскиот јазик ,
инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичкото лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ
---	----------------------------

Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање
	Орган кој ја издал

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

1431.

Врз основа на член 91-в став (8) од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16) министерот за култура донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице односно трговецот поединец, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице односно трговецот поединец, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, физичко лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 58-3500/5
10 март 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа - Милевска с.р.

Прилог 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 91-в став (1) од Законот за културата, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице односно трговецот поединец)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ОДНОСНО ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ ОДНОСНО ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ
---	---

Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање
	Адреса на живеалиште или на привремен престој
	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-00000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган односно до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

М.П.

Инспектор за култура,

Прилог 2

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 91-в став (1) од Законот за културата, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице односно трговец поединец)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице односно трговец поединец _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице, односно трговец поединец

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00 во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган односно до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

М.П.

Инспектор за култура,

Прилог 3



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 91-в став (1) од Законот за културата, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичкото лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ
---	----------------------------

Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-00000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) - 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган односно до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

М.П.

Инспектор за култура,

1432.

Врз основа на член 43 став (8) од Законот за аудиовизуелните добра („Службен весник на Република Македонија” бр. 103/08, 47/11, 51/11, 154/15 и 39/16), министерот за култура, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 58-3500/6
10 март 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р.

Прилог 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 43 став (1) од Законот за аудиовизуелните добра, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	--

Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање
	Адреса на живеалиште или на привремен престој
	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган односно до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

Прилог 2

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 43 став (1) од Законот за аудиовизуелните добра, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

Име и

презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00 во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен прекршочен орган односно до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

1433.

Врз основа на член 29-б став (8) од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата („Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 89/08 и 152/15) министерот за култура донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, правно лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, одговорно лице во правното лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за сторител на прекршок, физичко лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 58-3500/7
10 март 2016 година
Скопје

Министер за култура,
д-р **Елизабета Канческа - Милевска** с.р.

Прилог 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 29-б став (1) од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	---------------------------

Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ
---	--

Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	

Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

Прилог 2

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 29-б став (1) од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице,

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен

прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00 во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

Прилог 3



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Број:

Датум

год.

во

часот

Врз основа на член 29-б став (1) од Законот за меморијалните споменици и спомен обележјата, инспекторот за култура издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичкото лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме		ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање		Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање		Орган кој ја издал

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Место и време на сторување на прекршокот			
Опис на прекршокот			
Правна квалификација на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Износ на глоба за прекршокот			
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - ____ (Општина каде се уплаќа) – 05311, приходна шифра и програма 722 128 00, со цел на дознака: уплата на глоба		

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до органот надлежен за работите од областа на културата. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот за култура поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот,

Инспектор за култура,

М.П.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1434.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 43 од Законот за енергетика енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015, 192/2015, 215/2015 и 6/2016) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по Барањето на Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт- трговија со Еуродизел БС, на седницата одржана на 16.3.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА СО ЕУРОДИЗЕЛ БС

1. Во Одлуката УП1 бр.11-35 од 30.11.2011 година, изменета и дополнета со Одлука УП1 бр.11-66/13 од 27.5.2013 година и Одлука УП1 бр.11-164/14 од 18.11.2014 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС на Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 168/11, 78/13 и 170/14), насловот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС“.

2. Во точката 1. од Одлуката УП1 бр.11-35 од 30.11.2011 година, односно точка 2. од Одлуката УП1 бр. 11-66/13 од 27.5.2013 година, зборовите „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС“, се менуваат и гласат: „Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС“.

3. Точката 2. од Одлуката УП1 бр.11-35 од 30.11.2011 година, односно точка 3. од Одлуката УП1 бр. 11-66/13 од 27.5.2013, се менува и гласи:

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС“ кој што е составен дел на оваа Одлука.“

4. Насловот на Прилогот 1 се менува и гласи: „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС“.

5. Во Прилогот 1.

- во Точката 2 зборовите: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС“, се менуваат и гласат: „Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС“;

- во Точката 6 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи:

„НД-35.03.1/11.2/13.2/14.1/16“;

- во точката 10:

- во потточката 1, на крајот на реченицата се додаваат зборовите: „и 15 резервоари со волумен од по 100 м³ меѓусебно поврзани, за складирање на нафтениот дериват Еуродизел БС, на локација Имотен лист број 1196 КО Ржаничино, општина Петровец, кои се во сопственост на Друштво за транспорт, трговија и услуги РТ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ експорт-импорт – Скопје“;

- во точката 11 зборовите: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со Еуродизел БС“, се менуваат и гласат: „Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС“.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-35/11

16 март 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1435.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15 и 6/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 21.3.2016 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 24,779
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 26,438
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 21,629
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 21,120
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 12,979

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 60,50
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 62,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 45,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 33,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 16,837

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	60,00	55,50	55,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	62,00	61,50	61,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	44,50	44,00	43,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	33,00	32,50	32,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,822
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,858

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,477

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 22.3.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-603/1
21 март 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

1436.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 20 во врска со алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), член 261 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), член 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15), и член 28 став 1 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.-8-147 од 11.3.2016 година, на м-р Емилија Јаневска, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата, за донесување одлука за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, а согласно Заклучокот, бр. 02-1359/3 од 15.3.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 12-та седница одржана на 15.3.2016 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 5.1.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/16).

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, најдоцна до 18.3.2016 година, да ги исполни следниве финансиски и други обврски, и тоа:

- да ги плати трошоците во износ од 9.000,00 денари, со вклучен ДДВ, за објавување на Одлуката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, во „Службен весник на Република Македонија“ по Фактура бр.813-6849/27;

- да ги плати трошоците во износ од 22.633,00 денари за објавување на Одлуката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, во 2 (два) дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија (по Фактура бр.0862 од 7.3.2016 година и Фактура бр.241-16 од 8.3.2016 година);

- да ги плати трошоците во износ од 9.000,00 денари со вклучен ДДВ, за објавување на Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозвола за телевизиско емитување во „Службен весник на Република Македонија“, и

- да ја повлече тужбата УЗ бр.214/16, поднесена до Управниот суд на Република Македонија, на ден 9.3.2016 година, против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за поништување на Одлуката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година.

3. Оваа одлука стапува во сила на ден 18.3.2016 година, под услов Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, навремено да ги исполни сите финансиски и други обврски, содржани во точката 2 од оваа одлука, кон Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и за тоа да достави доказ до Агенцијата.

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, не ги исполни обврските содржани во точката 2 од оваа одлука во наведениот рок, останува во сила Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/16).

4. По стапувањето во сила на оваа одлука, Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, да се запише во регистарот на радиодифузери кој го води Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

5. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

О б р а з л о ж е н и е

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 10-та седница одржана на 29.2.2016 година, согласно заклучокот, бр.02-1148/11 од 7.3.2016 година, донесе Одлука Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 5.1.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/16), поради тоа што не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.

Советот на Агенцијата, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-147 од 11.3.2016 година, на м-р Емилија Јаневска, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата, за донесување одлука за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, истиот го усвои и на својата 12-та седница, одржана на ден 15.3.2016 година, согласно Заклучокот на Агенцијата, бр. 02-1359/3 од 15.3.2016 година, донесе одлука со која ќе се пристапи кон поништување на Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 5.1.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/16), согласно законската можност содржана во член 261 од Законот за општа управна постапка, член 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 28 став 1 од Законот за управните спорови, откако Трговско радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, најдоцна до 18.3.2016 година, ќе ги исполни следниве финансиски и други обврски, и тоа:

- да ги плати трошоците во износ од 9.000,00 денари, со вклучен ДДВ, за објавување на Одлуката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, во „Службен весник на Република Македонија“ по Фактура бр.813-6849/27;

- да ги плати трошоците во износ од 22.633,00 денари за објавување на Одлуката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, во 2 (два) дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија (по Фактура бр.0862 од 7.3.2016 година и Фактура бр.241-16 од 8.3.2016 година);

- да ги плати трошоците во износ од 9.000,00 денари со вклучен ДДВ, за објавување на Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозвола за телевизиско емитување во „Службен весник на Република Македонија“, и

- да ја повлече тужбата УЗ бр.214/16, поднесена до Управниот суд на Република Македонија, на ден 9.3.2016 година, против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за поништување на Одлуката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година.

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, не ги исполни наведените обврски, во утврдениот рок останува во сила Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/16).

Не е спорно дека Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, на ден 9.3.2016 година, до Управен суд на Република Македонија има поднесено тужба против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување, бр.08-11 од 5.1.2015 година.

Не е спорно дека Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, во целост ја исполни својата обврска за плаќање на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување. Имено, со уплатата во износ од 881.281,00 (осумстотиниосумдесетиедна илјадаидвестеосумдесетиеден) денар, на ден 8.3.2016 година, во целост ја исполни својата обврска, со што престанал да постои основот - неплаќање на надоместокот во законски утврдениот рок пропишан во член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на кој Советот на Агенцијата, донел одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување.

Со оглед на законските решенија за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-68 од 7.3.2016 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување бр.08-11 од 5.1.2015 година, содржани во член 261 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/2005 и 110/2008) член 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15) и член 28 став 1 од Законот за управните спорови („Службен весник на РМ“ бр. 62/2006, бр. 150/2010), врз основа на член 18 став 1 алинеја 20 во врска со алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), согласно Заклучокот, бр. 02-1359/3 од 15.3.2016 година, Советот на Агенцијата, одлучи како во изреката на оваа одлука.

Согласно член 24 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, оваа Одлука е конечна, а против истата може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

Уп1Бр. 08-147
15 март 2016 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против оваа одлука, ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Вероника Наумовска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016054